



РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

П Р О П О З И Ц И И

ЗА ПИОНЕРСКА МАШКА И ЖЕНСКА РАКОМЕТНА ЛИГА

ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКА СЕЗОНА 2021/2022



ПРОПОЗИЦИИ
ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКА СЕЗОНА 2021/2022
ПИОНЕРСКА МАШКА И ЖЕНСКА РАКОМЕТНА ЛИГА

Член 1

Со овие Пропозиции се утврдува начинот и условите на натпреварувањето во ракометот во Пионерска машка и Пионерска женска ракометна лига за натпреварувачка сезона **2021/2022**.

Член 2

Во натпреварувањето во пионерската машка ракометна лига учествуваат **25** (дваесет и пет) екипи, поделени во 5 (пет) групи и тоа А, Б, В, Г и Д со по 5 екипи, а во пионерската женска ракометна лига учествуваат **11** (единаесет) екипи, кои ќе се натпреваруваат во три групи А и Б со 4 (четири) екипи и В со 3 (три) екипи.

Член 3

Учесници во пионерска машка ракометна лига во натпреварувачка сезона **2021/2022** се следните ракометни екипи и тоа:

ПИОНЕРСКА МАШКА РАКОМЕТНА ЛИГА
2021/2022

ГРУПА А	ГРУПА Б	ГРУПА В	ГРУПА Г	ГРУПА Д
РК ВАРДАР 1961	РК ПРЕСПА В.	РК БУТЕЛ СКОП	РК РАДОВИШ	РК АСОВИ КИЧЕ
МРК КУМАНОВ	РК МЛАДОСТ Ј.	РК АЛКАЛОИД	РК ПРИЛЕП	РШ КЛ7 СТРУГА
РК БИСИНОВ	ГРК ОХРИД	РК АЕРОДРОМ	ГРК ТИКВЕШ	РК СТРУГА
РК ГОЛДЕН АРТ	РК ЕУРОФАРМ	РК СКОПЈЕ 2020	РК В.НЕГОТИНС	РК САНИ 14
РК МЕТАЛУРГ	РК ЕУРОФАРМ	РК РИСОВИ	РК МЛАДОСТ 1	РК ЈЕХОНА

Учесници во пионерска женска ракометна лига во натпреварувачка сезона **2021 / 2022** се следните ракометни екипи и тоа:

ПИОНЕРСКА ЖЕНСКА РАКОМЕТНА ЛИГА
2021/2022

ГРУПА А	ГРУПА Б	ГРУПА В
ЖРК ИЛИНДЕН ВАРДАР	ЖРК ДЕЛЧЕВО ВАРДАР	ЖРК ДЕСПИНА
ЖРК СКОПЈЕ 2020	ЖРК БРЕГАЛНИЦА ПЛУС	ЖРК ПЕЛИСТЕР 2012
ЖРК ШАМПИОН	ЖРК СТРУМА	ЖРК СТРУЖАНКА
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ЖРК	ЖРК АСТИБО	



Член 4

Распоредот на натпреварите се одреди според извлечените натпреварувачки броевина екипите според Бергер систем.

Член 5

Сите натпревари се играат по Меѓународните правила на ракометната игра, нормативните акти на РФМ и позитивните законски прописи. Натпреварите се играат 2 x 20 минути со 10 минути одмор помеѓу полувремињата. Натпреварите од пионерската машка лига ќе се играат со топка бр.2, а натпреварите од пионерска женска лига ќе се играат со топка бр.1. Натпреварите во пионерската машка ракометна лига се играат во 5 (пет) групи и тоа А,Б,В,Г и Д група. Играат по еднокружен бод систем (дома-гости). Натпреварите во пионерската женска ракометна лига се играат во 3 (три групи) А, Б и В по еднокружен бод систем (дома-гости).

Доколку во групната фаза пионерска машка екипа од неоправдани причини не одигра 3 (три) натпревари се иклучува од системот за натпреварување. Ако пионерската машка екипа е екипа од супер лигата, а е задолжително втора категорија по избор тогаш заедно со сениорската екипа се исклучуваат од лигите.

По завршување на последното коло од вториот дел од пионерската машка лига прво пласираните екипи од групите и трите најдобро второпласирани екипи од групите се пласираат во четвртфиналето. Четвртфиналните парови ќе бидат одредени со жребање (нема да може да играат екипи кои претходно играле во иста група). Се игра еден четвртфинален натпревар, а домаќин ќе биде екипата која ќе го добие бр. 1 при жребањето. Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на Ф4. Се играат два полуфинални натпревари по систем 1/4 и 2/3. Победниците од полуфиналните натпревари ќе играат за 1/2 место а поразените за 3/4 место. Во случај некој натпреварите од четвртфиналните натпревари и Ф4 турнирот заврши нерешено тогаш се изведуваат директно седмерци.

Доколку во групната фаза пионерската женска екипа од неоправдани причини не одигра 3 (три) натпревари се исклучува од ситемот за натпреварување. По завршување на последното коло од вториот дел од пионерската женска лига во четвртфинале се пласираат најдобрите две екипи од групите и двете третопласирани екипи од групите А и Б.

Начинот на играње на четвртфиналните натпревари е прикажан во табелата подолу.

A1 , B1 , V1	A3 , B3
Останати од A1 , B1 , V1	Останат од A3, B3
Останат од A1 , B1 , V1	A2 , B2 , V2
Останат од A2 , B2 , V2	Останат од A2 , B2 , V2

При жребањето на четвртфиналните натпревари не може да се паднат екипи кои играле во иста група.

Се игра еден четвртфинален натпревар, а домаќин ќе биде екипата која ќе го добие бр. 1 при жребањето.



Победниците од четвртфиналните натпревари ќе играат во полуфиналните натпревари на Ф4 по систем 1/4 и 2/3. Победниците од полуфиналните натпревари ќе играат за 1/2 место а поразените за 3/4 место. Во случај некој натпреварите од четвртфиналните натпревари и Ф4 турнирот заврши нерешено тогаш се изведуваат директно седмерци.

Член 6

Со лигата непосредно раководи Комесарот за натпревари (slaverfm@gmail.com nikolovslave@yahoo.com) тел: 071-350108 како и органи на УО на РФМ со седиште во Скопје во просториите на Ракометната Федерација на Македонија,

1. Адреса бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 15 Скопје,
2. тел. 02/2464-444, 02/2464 - 000 ; факс 02/2401- 773 ,
3. e-mail : rfm.prvenstvo@macedoniahandball.com.mk и
4. веб страна : (www.macedoniahandball.com.mk)

Комесарот за натпревари во својот делокруг на функционирање задолжително објавува билтени кој се објавуваат на интернет страната на РФМ www.macedoniahandball.com.mk и истиот се доставува во електронска форма до клубовите.

Сите одиграни натпревари Комесарот за натпревари ги регистрира во рок од осум (8) дена освен за натпреварите за кои е потребно дополнително утвдување на фактичка состојба односно евидентирање материјални докази кои произлегуваат од службената документација (записник од одиграниот натпревар, посебен извештај од судиите, делегат - контролор, контролор набљудувач, дополнително барање од страна на Комесарот за натпревари, ЦД, УСБ, пријава на службени лица по службена должност, изјава на службените лица на клубовите и друго) за конкретизирање на правна рамка.

Член 7

Бодовите за одиграниот натпревар се добиваат на следниот начин:

- а) ПОБЕДА 3 БОДА
- б) НЕРЕШЕНО 1 БОД
- в) ИЗГУБЕН НАТПРЕВАР 0 БОД

Конечниот пласман на екипите за сезона 2021/2022 се прави по завршувањето на плеј оф и плеј аут натпреварите. Екипите на табелата го заземаат редоследот врз база на збирот на освоени бодови. Доколку две или повеќе екипи имаат освоено ист број на бодови, се вреднува следниот систем на одредување на пласманот на табелата:

1. Во случај да 2 (две) екипи имаат ист број на бодови во конечната табела, пласманот се одредува на следниот начин:

- Подобрo пласирана ќе биде екипата што има освоено повеќе бодови во меѓусебните натпревари.
- Доколку во меѓусебните натпревари имаат освоено ист број на бодови, тогаш подобрo пласирана е екипата што има подобра гол-разлика во меѓусебните натпревари.
- Доколку во меѓусебните натпревари гол-разликата е иста, во тој случај подобрo пласирана екипа ќе биде екипата што на гости има постигнато повеќе голови.
- Доколку во меѓусебните натпревари екипите имаат ист број на победи, со идентичен резултат (иста гол-разлика, исто постигнати голови дома и во гости), во тој случај екипите го делат местото. Ако е во прашање место на табелата кое одлучува кој ќе биде првак или за учество на некој од меѓународните купови, купот на Република Северна
- Македонија, кој ќе игра плеј оф или пак одлучува за испаѓање од лигата, Комесарот за натпревари закажува одигрување на еден натпревар на неутрален терен. Местото на одигрување се одредува во согласност со екипите.
- Доколку екипите не постигнат согласност местото за одигрувањето одредува комесарот за натпревари. Трошоците за овој натпревар ги сносат екипите учеснички рамноправно.

2. Во случај да 3 (три) или повеќе екипи имаат ист број на бодови во конечната табела, се прави **МИНИ ТАБЕЛА** на екипите со ист број на бодови а пласманот се одредува на следниот начин:

- Подобрo пласирана ќе биде екипата што има освоено повеќе бодови во меѓусебните натпревари.
- Доколку во меѓусебните натпревари имаат освоено ист број на бодови, тогаш подобрo пласирана е екипата што има подобра гол-разлика во меѓусебните натпревари.
- Доколку екипите имаат иста гол-разлика, подобрo пласирана е екипата што има постигнато повеќе голови во меѓусебните натпревари.
- Во случај да екипите во меѓусебните дуели имаат ист број на бодови, иста гол разлика, ист број постигнати голови, во тој случај го делат местото. Ако е во прашање место на табелата кое одлучува кој ќе биде првак или за учество на некој од меѓународните купови, купот на Република Северна Македонија, кој ќе игра плеј оф или пак одлучува за испаѓање од лигата, Комесарот за натпревари закажува одигрување на **МИНИ ТУРНИР** (екипите ќе играат по еден натпревар меѓу себе) на неутрален терен. Местото на одигрување се одредува во согласност со екипите.



Доколку екипите не постигнат согласност местото за одигрување го одредува комесарот за натпревари. Трошоците за овие натпревари ги сносат екипите учеснички рамноправно.

Ако една екипа во текот на првенството од било кои причини се откаже или е исклучена од натамошното натпреварување нејзините резултати постигнати во натпреварувањето се:

- бришат ако екипата одиграла помалку од 51 % од натпреварите ;
- регистрираат со службен резултат 10:0 (-1) бод по натпревар.

Член 8

Сите натпревари во пионерските лиги се играат во сабота/недела во период од 10:00 до 20:00 часот и среда/четврток со почеток од 16:00 до 20:00 часот (со исклучок во договор на екипите денот и сатницата за натпреварот може да се промени).

Организатор на натпреварот и домаќин е клубот кој е во официјалниот распоред на натпреварите прво назначен од Комесарот за натпревари.

Во интерес на регуларноста на одвивањето на завршниот дел на првенството, Комесарот за натпревари може да одлучи во последните 3 (три) кола од првенството одредени натпревари да се играат во ист ден и ист термин.

Комесарот за натпревари е должен да закаже одигрување во исто време само одделни натпревари кои одлучуваат за пласманот на табелата.

Во исклучителни случаи во последните две кола Комесарот за натпревари може да го одложи целото коло на лигите, доколку тоа го бараат општите интереси на ракометниот спорт.

Комесарот за натпревари по свое видување може поедини натпревари да ги утврди како натпревари од висок ризик.

Член 9

Комесарот за натпревари може да одложи или презакаже одредени натпревари или цело коло во следните случаи:

- доколку играчите од една од екипите настапуваат во државните репрезентации предвидени со календар на ЕХФ/ИХФ или на меѓународни натпревари со репрезентацијата
- епидемија/пандемија, само согласно законската регулатива;
- елементарни непогоди, само согласно законската регулатива;

- забрана од страна на Здравствената установа или надлежниот орган на локалната самоуправа за напуштање на населено место;
- писмено барање и договор на двете екипи со образложение за причините на одлагањето. Оправданоста на образложението го цени Комесарот за натпревари и по истото донесува одлука.

Еднаш одложен натпревар на овој начин клубовите немаат право на повторно барање за одлагање на истиот.

За секој друг случај потребна е согласност на клубот чиј натпревар се одложува и претходно договорен термин за одигрување на одложениот натпревар кој се доставува до

Комесарот за натпревари најдоцна 72 часа пред закажаниот термин и истиот мора да се одигра најдоцна седум дена од претходно предвидениот термин (со исклучок на натпревар кој е закажан со ТВ пренос).

Поместувањето на утврдениот термин за играње (од сабота во недела, среда во четврток или обратно), клубот домаќин може да го измени со известување на противничката екипа, службените лица и Комесарот за натпревари најдоцна 72 часа пред одигрување на натпреварот (исклучок е договорен ТВ пренос).

Секоја екипа која сака да игра меѓународен пријателски натпревар мора истиот да биде пријавен во РФМ и до Комесарот за натпревари.

За неодигран првенствен натпревар од неоправдани причини екипата го губи натпреварот со службен резултат 10:0 и минус еден (-1) бод од бодовното салдо или ако екипата нема освоено бодови, тогаш бодот ќе се одземе кога ќе ги освои бодовите.

За неоправданоста одлучува Комесарот на натпревари и дисциплинската комисија на РФМ.

Член 10

Во сезоната 2021/2022 секој натпревар од пионерската машка и женска лига домаќинот е должен да го снима со камера (ЦД или УСБ) да биде предадено на делегатот на натпреварот, или да биде пренесуван во живо преку LIVE STREAM на WEB страната на РФМ.

За натпреварот што се пренесува во живо (LIVE STREAM на WEB страната на РФМ) екипата домаќин е должна да обезбеди лице со опрема за вршење на LIVE STREAM.

Во случај домаќинот да не го сними натпреварот или врши LIVE STREAM на одреден натпревар екипата ќе биде санкционирана со 10.000,00 денари.

Член 11

На натпреварите во натпреварувачката сезона 2021/2022 година право на настап имаат сите правилно регистрирани и лиценцирани ракометари/ки родени 2006 година и помлади. Ракометар-ка без редовно извршен и заверен лекарски преглед од страна на специјалист по спортска медицина со важност од почеток до крај на есенската/пролетната полусезона нема да биде внесен во системот на играчи кои имаат право на настап.

Во општините во кои нема специјалист по спортска медицина, здравствената контрола на спортистите ќе ја врши лекар-специјалист по општа медицина или специјалист по интерни болести.

Во натпреварувачката сезона 2021/2022, секоја екипа има право да пријави листа со максимум 35 играчи со валиден лекарски преглед со цел да добијат лиценца и да бидат внесени во системот на играчи.

Листите заедно со лекарскиот преглед треба да се достават најдоцна 14 дена пред почетокот на есенскиот дел и 14 дена пред почетокот на пролетниот дел на натпреварувањето.

Кога ќе бидат уредно внесени во системот, на екипите им се дава заверен список со играчи кои имаат право на настап.

Играч кој не е на листата и не е внесен во системот, НЕМА ПРАВО НА НАСТАП. Ако се утврди дека на натпревар настапил играч кој не е во системот, играч кој немал право на настап или настапил под друго име натпреварот се регистрира со службен резултат 10:0 и се одзема еден (-1) бод од бодовното салдо на екипата за која настапил и парична казна според ДП.

Екипа што има пријавено помал број од 35 играчи, во текот на преодниот рок може списокот да го надополни до 35 играчи. Екипа која веќе има пријавено листа со 35 играчи и во преодниот рок ангажира нов играч, има право на замена на играч од постојната листа.

По завршувањето на летниот преоден рок од 01.07. - 01.09 и зимскиот преоден рок 01.01. - 28.02 клубовите немаат право на замена или пријавување на играчи, освен за интернационални трансфери или прва регистарција на нов играч во системот на натпреварувања до 35 играчи во списокот на играчи. Ракометар-ка кој настапил-а за пионерската екипа нема право на настап за ниедна друга екипа (младинска, кадетска или сениорска) екипа ако натпреварот се игра во ист ден. Ако завршницата Ф4 се игра турнирски во еден ден тогаш е дозволено на еден ракометар-ка да игра два натпревара но исклучиво во иста категорија на натпреварување.

Доколку еден ракометар-ка од пионерската екипа настапи во истиот ден во сениорска, младинска или кадетска екипа, натпреварите се регистрираат со службен резултат 10:0 и минус еден (-1) бод за противничката екипа во оние категории во кои настапил-а, а



службениот претставник се казнува со забрана на вршење на сите функции во ракометниот спорт во траење од 1 (една) година.

На натпреварите во лигата службените претставници на екипите задолжително еден час пред почетокот на натпреварот на делегатот - контролор му ја доставуваат листата со заокружени максимум 16 играчи и 4 службени лица од кои 1 мора да има тренерска лиценца (2 категорија РИНК).

Делегатот контролор има право да бара документ за идентификација на одреден играч или службено лице ако постои сомневање за нивниот идентитет. Службените претставници на клубовите мора да бидат лиценцирани за тековната натпреварувачка сезона и да бидат на листата за службени лица заверена од РФМ.

Во спротивно не можат да бидат внесени во системот, односно не можат да бидат внесени во записникот и да седат на клупата за резервни играчи. На клупата за резервни играчи можат да седат максимум четири претставници и тоа само по еден претставник со лиценц А, Б, Ц, Д.

Член 12

На одиграниот натпревар клубот има право на жалба по одигран натпревар која се најавува исклучиво преку овластен претставник од клубот. Најавувањето на жалбата се врши во службениот записник по завршувањето на натпреварот најдоцна 30 минути по одиграниот натпревар.

Во неа мора да се наведат кратко мотивите на жалбата, а во рок од 48 часа во писмена форма преку е-маил: rfm.prvenstvo@macedoniahandball.com.mk nikolovslave@yahoo.com и marija.rfm@gmail.com детално да ја образложат жалбата.

Судиите и контролорот/делегат мора да го дадат своето мислење во писмена форма (на истите е-маил адреси) со наводите во најавената жалба. LIVE STREAM, ЦД-то или УСБ-то од натпреварот се зема како доказен материјал за решавање на жалбата. Комесарот за натпревари снимката ќе ја гледа само во случај жалбата да се разгледува.

Писмено образложение на поднесената жалба од клубот кој се жали и уплатата во износ од 10.000,00 денари мора да се достави до Комесарот за натпревари најдоцна 48 часа по одигрување на натпреварот. Жалбата мора исклучиво да ги содржи елементите кои се наведени во службениот записник по завршување на натпреварот, зашто се останато нема да биде предмет на жалбата и разгледување.

Жигот на поштата од препорачаната пратка се зема како доказ за оцена на благовременоста на испратената жалба. За ненавремено доставување на писменото образложение или уплатата за најавената жалба, истата не се разгледува.



Жалителот може да се откаже од жалбата се до нејзиното донесување, односно се до донесувањето на одлука по неа и тоа со писмено образложение. Во тој случај уплатата се враќа.

Во колку е најавена жалба за натпреварот со писмено образложение дека е направена материјална повреда на правилата на ракометната игра, по истата толкување дава Комесарот за натпревари, а решава Дисциплинската комисија на РФМ.

Постапката за најавување на жалбата по основ материјална повреда на ракометната игра е иста во однос на предвидената такса и рокот на доставување.

Одлуката на Дисциплинската комисија се објавува во билтенот кој што се објавува на WEB страната на РФМ www.macedoniahandball.com.mk и истото се доставува по електронска пошта до клубовите што се смета дека датумот и времето на објавување е датум на предавање на решението до странките во жалбената постапка (билтенот).

Член 13

За се што не е предвидено во Пропозициите важат одредбите односно актите на Регистрациониот правилник, Дисциплинскиот правилник, Правилата на ракометната игра, Правилник за организација и спроведување на ракометни натпревари, Нормативните акти на РФМ и позитивните законски прописи.

Ракометна Федерација на Македонија

Комесар за натпревари
Славе Николов